



Врз основа на Програмата за работа за 2019 година на Агенцијата за млади и спорт, Сектор млади, како и Правилникот за определување постапка и утврдување на критериуми за доделување на награди на млади талентирани лица во Република Македонија, донесен од страна на директорот на Агенцијата за млади и спорт, со бр. 01-1612/1 од 03.08.2018 година, се објавува

#### ЈАВЕН ПОВИК

Агенцијата за млади и спорт објавува Јавен повик за доделување на награди за Млади талентирани лица.

На повикот можат да се пријават:

I. Млади лица кои се дел од тимот кој ќе учествува на меѓународни натпревари по завршени селекциони натпревари, кој се учесници на државните натпревари организирани од страна на лиценцирани Здруженија на наставници од страна на Министерство за образование и наука, со доставување на следната документација:

1. копија од лична карта/пасош (исправа за лична идентификација)
  2. извештај од одржаниот државен натпревар
  3. извештај од одржаниот селекционен натпревар и рангирање на учениците за учество на меѓународен натпревар
  4. Копија од Решение за акредитација на Здружението на наставници за организирање на државни натпревари, издадено од Министерство за образование и наука
- И


II. Млади лица кои имаат освоено прво, второ или трето место на организирани меѓународни натпревари со доставување на следната документација:

1. копија од лична карта/пасош (исправа за лична идентификација)
2. диплома/извештај за освоено прво, второ или трето место
3. потврда за редовен студент/ученик
4. Потврда (уплата на котизација) за учество на меѓународен натпревар
5. Уверение за државјанство

**Младите лица кои ги исполнуваат условите ќе бидат наградени со еднократен паричен надомест со висина од две просечни нето плати исплатени по работник во Република Македонија во последните два месеци пред доделување на наградата (објавен просек од страна на Државен Завод за статистика на Република Македонија).**

Агенцијата за млади и спорт ги охрабрува сите, млади луѓе на возраст од 15 до 29 години, кои ги исполнуваат условите, а освоиле награда во текот на 2019 година, да ја достават потребната документација до :

Агенција за млади и спорт, Сектор млади  
Ул. Македонија 38, 1000 Скопје(Палата „Панко Брашнарџ“)





*Со назнака „Млади талентирани лица“ или лично, во Архивата на Агенцијата за млади и спорт.*

За дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат [mail:gordana@ams.gov.mk](mailto:gordana@ams.gov.mk) секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот или во просториите на Агенција за млади и спорт, Сектор млади.

Јавниот повик ќе трае до искористување на средствата предвидени за оваа намена за 2019 година

**НАПОМЕНА:**

**ПОВИКОТ ОБЈАВЕН ЗА 2019 ГОДИНА ЌЕ БИДЕ ОТВОРЕН ЦЕЛА ГОДИНА (ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЌЕ МОЖЕ ДА ГИ ДОСТАВУВААТ ДОКУМЕНТИТЕ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛА ГОДИНА).**

На Јавниот повик не може да остварат право млади лица кои освоиле резултати на меѓународни и државни натпревари во областа на спортот.

